

Делегацијата на Европската Унија објавува конкурс за наградата „Жан Моне“ за 2012

Делегацијата на Европската Унија го објавува конкурсот за наградата „Жан Моне“ која годинава ја прославува својата 10-годишнина.

По повод 10-та годишнина, наградата „Жан Моне“ ќе биде доделена во 3 натпреварувачки категории за најдобри достигнувања во покривањето на теми поврзани со ЕУ и пристапувањето на земјата кон ЕУ.

- 1. Конкурс за најдобар новинарски напис** (за написи објавени во печатени медиуми и/или на интернет)
- 2. Конкурс за најдобра репортерска фотографија** (за фотографии објавени во печатени медиуми и/или на интернет)
- 3. Конкурс за најдобра аматерска фотографија**

1. Конкурс за најдобар новинарски напис

Творбите што ќе учествуваат во оваа категорија се авторски написи за ЕУ и пристапувањето на земјата кон ЕУ, објавени во домашни весници, списанија и на веб-страници, во периодот меѓу 01 јануари 2012 и 08 ноември 2012.

Жирито ќе го оценува изборот на написи врз основа на номинација од главните уредници на печатените медиуми со национална дистрибуција или на домашни веб-страници.

Се очекува главните уредници да номинираат до Делегацијата на Европската унија по еден (или повеќе) новинари кои во текот на целата година пишувале на теми поврзани со ЕУ и да испратат најмногу 5 статии по номинација. Номинациите (името на авторите, адреса, контакт телефон, емаил, како и написите) треба да бидат испратени на следнава емаил адреса jm2012@euic.mk

Написот/написите треба да ги исполнува/ат следните критериуми:

- Написот се однесува на ЕУ и/или пристапувањето на земјата кон ЕУ;
- Написот бил објавен во периодот од 1 јануари до 8 ноември 2012;
- Написот е потпишан со вистинското име на авторот;
- Авторот е државјанин на Македонија.

Награда: статуетка, диплома и парична награда од 1.000 евра

2. Конкурс за најдобра репортерска фотографија

Конкурсот е отворен за сите професионални фоторепортери и фотографии од земјата, кои може да поднесат до 3 фотографии на теми поврзани со ЕУ и пристапувањето на земјата кон ЕУ, објавени во периодот меѓу 1 јануари 2012 и 8 ноември 2012.

Фотографиите треба да ги исполнуваат следните критериуми:

- Темата на фотографијата се однесува на ЕУ и/или пристапувањето на земјата кон ЕУ;
- Фотографијата била објавена во периодот од 1 јануари до 8 ноември 2012;
- Фотографиите не се користени за комерцијални цели;
- Авторот е државјанин на Македонија.

Копии од фотографијата/фотографиите во дигитален формат (ЦД или УСБ), заедно со изјава во писмена форма и потпишана од авторот со која гарантира дека таа/тој е автор на фотографијата, треба да се испратат по пошта или директно да се поднесат во Делегацијата на Европската Унија на: М.Х.Јасмин 52 в, Скопје, најдоцна до 8 ноември во 17.00 часот.

Награда: статуетка, диплома и парична награда од 1.000 евра

3. Конкурс за најдобра аматерска фотографија

Конкурсот е отворен за сите фотографии аматери од земјата кои може да достават една фотографија на тема поврзана со ЕУ или пристапувањето на земјата кон ЕУ. Фотографиите што се натпреваруваат во оваа категорија може, но не мора, да бидат претходно објавени.

Фотографиите треба да ги исполнуваат следните критериуми:

- Темата на фотографијата се однесува на ЕУ и/или пристапувањето на земјата кон ЕУ;
- Фотографијата не е користена за комерцијални цели;
- Авторот е државјанин на Македонија.

Фотографијата, името на авторот, адреса, контакт телефон и емаил, како и потпишана изјава од авторот со која ќе гарантира дека тој/таа е автор на фотографијата*, треба да биде пратена на следнава емаил адреса jm2012@euic.mk најдоцна до 17 часот, 8 ноември.

Секој натпреварувач може да испрати по една фотографија.

Награда: Диплома и парична награда од 500 евра

**Забелешка: Делегацијата на Европската Унија нема да се смета за одговорна за каква било законска обврска што произлегува од какви било спорови околу авторските права, за кои исклучиво е одговорен пријавениот натпреварувач. Делегацијата на Европската Унија го задржува правото да ја поништи квалификацијата на пријавената творба околу која се спори и да ја повлече доделената награда и паричната награда.*

Други информации

Жирито ќе се состои од пет членови – претставник на Делегацијата на ЕУ, претставник на Министерството за надворешни работи, професионален фоторепортер добитник на минатогодишната награда „Жан Моне“, претставник на академската заедница и почесен претседател на жирито.

Рокот за доставување на пријавите е 17.00 часот, 08 ноември 2012 г. (за втората категорија ќе се земе предвид датумот на испраќање отпечатен на ковертите) на следната адреса:

Делегација на Европската Унија
Миро Хаџивасилев Јасмин 52 в
1000 Скопје
За Конкурсот за награда за медиуми „Жан Моне“ (втора категорија)

Свеченото доделување на наградите ќе се одржи на 13 декември 2012 година.

Лице за контакт:
Константин Јовановски
Делегација на Европска Унија
тел: 3248 537
факс: 3248 501
е-маил: konstantin.jovanovski@eeas.europa.eu